

20151263734

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Врз основа на член 97-а став (2) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14 и 104/15), министерот за култура донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ДОЗВОЛИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ИЗВОЗ НА КУЛТУРНИ ДОБРА ВО СТРАНСТВО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на дозволиите и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволиите и уверенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/08), во член 3 по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10. Тарифна ознака;“.

Точките 10 и 11 стануваат точки 11 и 12.

По точката 12, која станува точка 13, се додава нова точка 14, која гласи:

„14. Потпис и печат на Царинската управа (при излез од земјата);“.

Точките 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 стануваат точки 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.

Во точката 22, која станува точка 24, на крајот на реченицата точката се заменува со точка и записка и се додава нова точка 25, која гласи:

„25. Потпис и печат на Царинската управа (при влез во земјата).“

Член 2

Во член 11 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ако подносител на барањето е трговец со антиквитети, уметнички или други предмети на колекции или друго правно или физичко лице кое врши продажба на антиквитети, уметнички или други предмети на колекции, Управата не го пополнува податокот од Образецот Д од член 7 точка 2 од овој правилник.“.

Ставот 7 ставува став 8.

Член 3

Образецот А кој е даден во Прилог 1, се заменува со нов Образец А, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55-8433/1
16 јули 2015 година
Скопје

Министер за култура,
м-р Елизабета Канческа - Милевска с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA

СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ КУЛТУРНИ ДОБРА
STANDARD LICENCE FOR REMOVAL OF CULTURAL GOODS

| | | |
|--------------|--|--|
| Образец А | 1. Подносител на Барањето (име, фирма и адреса) 1. Applicant (name and address) | 2. Дозвола за изнесување 2. Removal licence Број No Важи до Valid until |
| | 3. Примач (адреса и земја на примачот) 3. Consignee (address and country of destination) | 4. <input type="checkbox"/> Привремено Temporary Датум на враќање во земјата Date of reimportation |
| | 5. Надлежен орган (име, адреса, држава членка) 5. Issuing authority (name, address and Member State) | 6. Застапник на подносителот (назив, адреса, држава) 6. Applicant's representative (name and address) |
| | 7. Сопственик на доброто (име, фирма и адреса) 7. Owner of the object(s) (name and address) | 8. Категорија на културното добро според Законот за заштита на културното наследство 8. Description in terms to Regulation on the conditions for issuing licences for the export and removal of cultural goods from the Republic of Macedonia. Категорија/ии на културното/ите добро/а Category/-ies of cultural good(s): |
| Образец А | 9. Опис на културното/ите добро/а 9. Description of the cultural good(s) | 10. Тарифна ознака 10. Tariff code |
| | Ако овој простор не е доволен, може да се продолжи на една или повеќе додадени страници во три примероци (If this space is insufficient you may continue on one or more supplementary pages which should be copied in triplicate) | 11. Број (количина) 11. Number/quantity |
| | | 12. Вредност во национална валута 12. Value in national currency |
| | 13. Причина/и за изнесување на културното добро (причина/и за поднесување на Барањето) 13. Purpose of removal of the cultural good(s)/reason for which the licence is requested | |
| | 14. Потпис и печат на Царинска Управа (при излез од земјата) 14. Signature and stamp of Customs administration (when exiting the country) | 15. Потпис и печат од надлежниот орган 15. Signature and stamp of issuing authority Место и датум Place and date |
| | 16. Дополнителни страници 16. Supplementary pages Со ова барање се приложени страници This form is accompanied by supplementary pages Забелешка: Секој неискористен простор под точка 9 или на приложените страници надлежниот орган мора јасно да ги прецрта. Note: Any unused space in box 9 or on accompanying supplementary pages shall be duly barred by the competent authorities | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Образец А | Критериуми за идентификација /Criteria to be used for identification | | | |
| | 17 Назив на доброто 17 Title or subject | | | |
| | 18 Мерки на доброто 18 Measurements | 19 Датирање 19 Dating | 20 Други карактеристики 20 Other characteristics | |
| | 21 Придружни документи/посебни знаци за идентификација 21 Documents submitted/specific indications relating to identification <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Фотографија во боја Photograph (in colour) <input type="radio"/> Попис List <input type="radio"/> Идентификациски знаци Identification marks </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Библиографија Bibliography <input type="radio"/> Каталог Catalogue <input type="radio"/> Доказ за вредноста Proof of value </td> </tr> </table> | | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Фотографија во боја Photograph (in colour) <input type="radio"/> Попис List <input type="radio"/> Идентификациски знаци Identification marks |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Фотографија во боја Photograph (in colour) <input type="radio"/> Попис List <input type="radio"/> Идентификациски знаци Identification marks | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Библиографија Bibliography <input type="radio"/> Каталог Catalogue <input type="radio"/> Доказ за вредноста Proof of value | | | |
| Образец А | 22 Автор, период, работилница и/или стил 22 Artist, period, workshop and/or style | 23 Материјал или техника 23 Medium or technique | | |
| 24 Фотографија на културното добро 24 Photograph(s) of the cultural good(s) <div style="border: 1px solid black; height: 300px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div> | | | | |
| (Заверена со потпис и печат од надлежниот орган) (To be validated by the signature and the stamp of issuing authority) | | | | |
| 25 Потпис и печат на Царинска Управа (при влез во земјата) 25 Signature and stamp of Customs administration (when entering the country) | | | | |